



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната Банка за претплата и посебна издања: 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 23 септември 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динара. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 40-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

534.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО

Се прогласува Законот за југословенското државјанство, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 15 септември 1964 година.

П. Р. бр. 80
17 септември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/46, 104/47, 88/48 и 105/48) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, така што новиот текст да гласи:

ЗАКОН

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО

I. Основни одредби

Член 1

За граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија постои единствено југословенско државјанство.

Член 2

Само југословенски државјанин може да има републичко државјанство.

Со губење на југословенското државјанство се губи и републичкото државјанство.

II. Стекнување на југословенското државјанство

Член 3

Југословенското државјанство се стекнува:

- 1) со потекло;
- 2) со раѓање на територијата на Југославија;
- 3) со природување;
- 4) според меѓународни договори.

Член 4

Со потекло стекнува југословенско државјанство дете:

- 1) чиј обата родители во моментот на неговото раѓање се југословенски државјани;
- 2) чиј еден родител во моментот на раѓањето на детето е југословенски државјанин, а детето е родено во Југославија;
- 3) чиј еден родител во моментот на раѓањето на детето е југословенски државјанин, другиот е без државјанство, а детето е родено во странство.

Член 5

Дете родено во странство чиј еден од родителите во моментот на неговото раѓање е југословенски државјанин стекнува со потекло југословенско државјанство, ако до наполнетата 18 година од животот биде пријавено за упис како југословенски државјанин кај надлежниот југословенски орган во земјата или во странство, или ако постојано се населени во Југославија.

Дете родено во странство чиј еден родител во моментот на неговото раѓање е југословенски државјанин стекнува југословенско државјанство иако не исполнува некој услов од ставот 1 на овој член, ако таквото дете би останало без државјанство.

Детето што стекнува југословенско државјанство според ставот 1 или 2 на овој член се смета за југословенски државјанин од моментот на раѓањето.

Член 6

Југословенско државјанство стекнува дете родено или најдено на територијата на Југославија на кое обата родители му се непознати, или се од непознато државјанство, или се без државјанство. На детето ќе му престане југословенското државјанство ако до наполнетата 14 година од животот се утврди дека обата родители му се странски државјани.

Член 7

Југословенско државјанство со природување може да стекне странец кој поднесол барање за прием во југословенското државјанство, ако ги исполнува овие услови:

- 1) да наполни 18 години живот;
- 2) да има отпуст од досегашното државјанство односно гаранција дека ќе го добие ако биде примен во југословенското државјанство;
- 3) до поднесувањето на барањето да престојувал три години непрекинато на територијата на Југославија;
- 4) од неговото поведение да може да се заклучи дека ќе биде лојален граѓанин на Југославија.

Ќе се смета дека е условот од точката 2 на ставот 1 од овој член исполнет ако лицето што поднесло барање е без државјанство или според законот на земјата чиј државјанин е ќе го загуби со самото природување.

Ако странска држава не допушта отпуст или за отпустот постави услови што не можат да се исполнат, доволна е изјавата на лицето што поднесло барање: дека под претпоставка да стекне југословенско државјанство се откажува од странското државјанство.

Член 8

Југословенски исељеник и член на неговата фамилија можат да стекнат југословенско државјанство иако не ги исполнуваат условите од членот 7 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон.

Странец што склопил брак со лице што има југословенско државјанство може со природување да стекне југословенско државјанство иако не ги исполнува условите од членот 7 став 1 точ. 1 до 3 на овој закон.

Југословенски државјанин може да бара југословенско државјанство по природување за малолетен посвоеник иако не се исполнети условите од членот 7 на овој закон. Ако е посвоеникот постар од 14 години, потребна е и негова согласност.

Член 9

Странец чиј прием во југословенско државјанство би претставувал интерес за Југославија може со природување да стекне југословенско државјанство ако наполнил 18 години и ако поднесој барање за прием во југословенско државјанство.

Член 10

Ако обата родители со природување стекнале југословенско државјанство, ги следи и нивно дете помладо од 18 години.

Ако со природување еден од родителите стекнал југословенско државјанство, природувањето се протега и на негово дете помладо од 18 години, ако тоа овој родител го бара и ако детето живее во Југославија.

Ако со природување еден од родителите стекнал југословенско државјанство, природувањето се протега на негово дете помладо од 18 години и кога тоа обата родители го бараат без оглед на тоа каде живее детето.

Ако е детето постаро од 14 години, за стекнување државјанство според ст. 1, 2 или 3 од овој член потребна е согласност на детето.

Член 11

Лице кое со природување стекнало југословенско државјанство го стекнува југословенското државјанство со денот на доставувањето на решението за стекнување на државјанството со природување.

III. Престанок на југословенското државјанство

Член 12

Југословенското државјанство престанува:

- 1) со отпуст;
- 2) со откажување;
- 3) со одземање;
- 4) според меѓународни договори.

Член 13

Отпуст од југословенското државјанство ќе му се даде на лице што поднесло барање за отпуст, а ги исполнува следните услови:

- 1) да наполнило 18 години живот;
- 2) да нема пречки во поглед на воената обврска;
- 3) да ги измирило должните придонеси, даноци и други обврски спрема општествено-политичките заедници и работните организации во Југославија;
- 4) да ја регулирало обврската од социјалното осигурување и работниот однос;
- 5) да ги регулирало имотно-правните обврски од брачниот однос и односите на родителите и децата спрема лица што живеат во Југославија;
- 6) да не се води против него во Југославија кривична постапка поради кривично дело кое се гони по службена должност, или ако е во Југославија осудено на казната затвор — да ја издржало таа казна;
- 7) да е примено или да докажало дека ќе биде примено во странско државјанство.

Пречките во поглед на воената обврска за отпуст од југословенското државјанство (став 1 точка 2) ги пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Надлежниот орган ќе одбие да даде отпуст од југословенското државјанство и кога се исполнети условите од ставот 1 на овој член ако тоа го бараат разлозите за безбедност или други посебни интереси на земјата, или ако тоа го налагаат разлозите на реципроцитет или други разлози од односите со странска држава.

Член 14

Решението за отпуст од југословенското државјанство ја губи важноста и ќе биде ставено во сила ако лицето што добило отпуст, во рок од една година од денот на донесувањето на решението не стекне државјанство на друга земја а продолжи да живее во Југославија.

Решението за отпуст може да биде ставено во сила по барање на лице што добило отпуст и се исцелило од Југославија, ако во рок од една година од денот на иселувањето тоа лице не стекнало странско државјанство, а за тоа во рок од три месеци по истекот на рокот од една година го известило дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија или Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 15

На дете до наполнетата 18 година од животот му престанува југословенското државјанство по барање на обата родители на кои југословенското државјанство им престанало со отпуст, или ако југословенското државјанство му престанало на тој начин на еден од родителите а другиот родител нема југословенско државјанство. За дете постаро од 14 години потребна е согласност на детето.

Член 16

Полнолетен југословенски државјанин што е роден и живее во странство а има и странско државјанство, може до наполнетата 25 година од животот да се откаже од југословенското државјанство.

Право на одрекување од југословенското државјанство има и полнолетен југословенски државјанин кој е роден во Југославија, постојано живее во странство а има и странско државјанство, како и лицето од ставот 1 на овој член по наполнетата 25 година од животот:

1) ако против него во Југославија не се води кривична постапка поради кривично дело кое се гони по службена должност, или ако е во Југославија осудено на казната затвор па таа казна ја издржало;

2) ако ги регулирало своите имотно-правни обврски од брачниот однос и односите на родителите и децата спрема лица што живеат во Југославија;

3) ако ги измирило должните придонеси, даноци и други обврски спрема општествено-политичките заедници и работните организации во Југославија.

Изјавата за одрекување од југословенското државјанство му се поднесува на дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија или на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 17

На дете до наполнетата 18 година од животот му престанува југословенското државјанство по барање на обата родители на кои југословенското државјанство им престанало со одрекување, или по барање на родителот на кој југословенското државјанство му престанало со одрекување, ако другиот родител нема југословенско државјанство. За дете постаро од 14 години потребна е согласност на детето.

Член 18

На југословенски државјанин што е отсутен од Југославија може да му се одземе југословенското државјанство ако тој со својата работа во странство им нанесува штета на меѓународните и други интереси на Југославија.

Како работа со која им се нанесува штета на меѓународните и други интереси на Југославија се смета особено:

- 1) припадноста на организации чии активности се насочени против уставниот поредок на Југославија;
- 2) давањето услуги на друга држава и покрај изречна забрана од надлежните југословенски власти;
- 3) поведението во странство со кое им се нанесува сериозна штета на суштествените интереси на Југославија;
- 4) пројавувањето решеност на кој и да е друг несомнен начин да ѝ се откаже верноста на Југославија.

Член 19

На југословенски државјанин што има и странско државјанство и постојано живее во странство може да му се одземе југословенското државјанство:

- 1) ако одбие да ги извршува одлуките на југословенските судови и органи на управата, или не ја прифаќа јурисдикцијата на југословенските органи;
- 2) ако со своја изречна изјава или постапка одбие да ги врши со Уставот и законот пропишаните должности на југословенски државјанин;
- 3) ако активно учествува во работата на организации чии цели им се спротивни на општите принципи од Повелбата на Обединетите нации и од Општата декларација за правата на човекот

Член 20

Лице на кое како малолетно му престанало југословенското државјанство според членот 15 или 17 од овој закон, го стекнува одново ако до наполнетата 25 година од животот постојано се насели во Југославија и поднесе барање за повторно стекнување југословенско државјанство

Член 21

Барањето за прием во југословенското државјанство или за отпуст од југословенското државјанство се поднесува преку општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи или дипломатското односно конзуларното претставништво на Југославија во странство.

Решение за стекнување или престанок на југословенското државјанство донесува Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Во решението со кое се одбива барањето за давање отпуст од југословенското државјанство според членот 13 став 2 од овој закон не мораат да се наведат разлозите од кои се раководел надлежниот орган при донесувањето на решението.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 22

Како југословенски државјанин, во смисла на овој закон, се смета лице што според досегашните прописи имало југословенско државјанство.

Лице што е родено или пораснато во Југославија и тука живее, како и лице што постојано се населило во Југославија до 15 мај 1945 година, се смета како југословенски државјанин, ако до денот на влегувањето во сила на овој закон се користело со претпоставка на југословенско државјанство и не се повикувало на странско државјанство.

Лицето од ставот 2 на овој член има право во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да му изјави на органот на управата надлежен за внатрешните работи на општината на чија територија е неговото живеалиште, дека го задржува досегашното странско државјанство. Вакво лице во тој случај нема да се смета за југословенски државјанин.

Член 23

На југословенски државјанин што пред денот на влегувањето во сила на овој закон се иселил од Југославија, па живее во странство и стекнал државјанство на земјата на чија народност ѝ припаѓа, му престанува југословенското државјанство со де-

нот на стекнувањето на странското државјанство, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 24

Евиденцијата за југословенските државјани ја води општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, а за југословенските државјани што постојано живеат во странство — и дипломатските или конзуларните претставништва на Југославија во странство.

Уверение за југословенско државјанство им издава на поединци општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 25

Приемот во југословенско државјанство и престанокот на југословенското државјанство се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 26

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за пријавувањето за улис во евиденцијата за југословенските државјани, за водењето на таа евиденција, за издавањето на уверенија, за обрасците што ќе се употребуваат во постапката за стекнување односно престанок на југословенското државјанство и за начинот на објавувањето на приемот во Југословенско државјанство и престанокот на југословенското државјанство во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за државјанство на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/46, 104/47, 88/48 и 105/48).

Член 28

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

535.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Се прогласува Законот за набавување, држење и носење на оружје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 15 септември 1964 година.

П. Р. бр. 81

17 септември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Оружје и муниција можат да се набавуваат, да се држат и да се носат само според одредбите од овој закон.

Одредбите од овој закон не се однесуваат на воение лица и на службениците на органите на внатрашните работи кога држат и носат оружје и муниција според прописите на својата служба.

Член 2

Како оружје во смисла на овој закон се смета:

- 1) огнено оружје;
- 2) воздушно оружје,
- 3) распрснувачко и гасно оружје;
- 4) ладно оружје.

Како огнено оружје се сметаат сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови направи кои под притисок на барутни гасови исфрлаат низ цевката зрно, кугла или сачма.

Како воздушно оружје се сметаат сите видови пушки, пиштоли и други направи кои под притисок на воздух исфрлаат низ цевката зрно.

Како распрснувачко и гасно оружје се сметаат сите видови бомби и други направи кои содржат распрснувачка или гасна материја.

Како ладно оружје се сметаат боксери, бодези, ками, мечеви, сабји, бајонети, како и други предмети на кои основната намена им е вршење напад.

Не се смета како оружје во смисла на овој закон, оружјето со кое е наоружена Југословенската народна армија, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Како муниција, во смисла на овој закон, се подразбираат куршуми, патрони, фишеци со запалка, запалки, зрна, сачми и барут.

Член 4

Одделни поими употребени во овој закон ги имаат овие значења:

- 1) ловечко оружје сочинуваат ловечки пушки од разни калибри со олучени или неолучени цевки;
- 2) спортско оружје сочинуваат: малокалибарски пушки и малокалибарски пиштоли од калибар 5,6 mm со рабно палење и со олучени или неолучени цевки и воздушни пушки и воздушни пиштоли;
- 3) трофејно оружје е огнено и ладно оружје кое се чува како спомен од востанијата и ослободителните војни на нашите народи.

Одредбите од овој закон за трофејното оружје се применуваат и на огненото и на ладното оружје кои за нивниот сопственик претставуваат личен или семеен спомен

II НАБАВУВАЊЕ, ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Член 5

Огненото и воздушното оружје може да се набавува само врз основа на одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи (во понатамошниот текст: општинскиот орган на внатрешните работи), доколку со овој закон не е определено поинаку.

Одобрението за набавување на оружјето од ставот 1 на овој член важи 6 месеци од денот на издавањето.

Член 6

Забрането е набавување, држење и носење на огнено оружје со направи за придушување на звукот, на направи за придушување на звукот и распрснувачко, гасно и ладно оружје.

Општинското собрание може со свој пропис да забрани да се носат на јавни собори, приредби, во јавни локала и на слични места предмети што се подобни за нанесување телесни повреди. Кога овие предмети се носат на јавни собири, приредби, во јавни локала и на слични места се сметаат како ладно оружје.

Член 7

За држење и носење на оружје, на граѓаните им се издава оружеч лист. Оружниот лист го издава општинскиот орган на внатрашните работи.

Оружниот лист служи и за набавување на муниција за оружјето за кое е издаден оружниот лист. Издавање на оружен лист не може да му се одбие на лице на кое му е издадено одобрение за набавување на оружје, освен во случаите предвидени со овој закон.

На исто оружје може да се издаде оружен лист најмногу за три лица.

Оружниот лист се издава на неопределено време.

Образецот на оружниот лист го пропишува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 8

За држење на трофејно оружје е потребно одобрение што го издава општинскиот орган на внатрешните работи.

Забрането е да се носи и да се употребува трофејно оружје и за ова оружје да се набавува и држи муниција.

Член 9

Старо оружје (долги и куси пушки, сабји, мечеви) што има историска или уметничка вредност, или служи за уметнички, спортски или други слични приредби, или е составен дел на народна носија, не е повеќе во употреба, може да се набавува без одобрение и да се држи и носи без оружен лист.

Забрането е да се употребува старо оружје како оружје, и за ова оружје да се набавува, приготвува и држи муниција.

Член 10

Воздушно оружје од калибар 4,5 mm со почетна брзина од 130 до 160 метра во секунда може за спортски цели да се набавува без одобрение и да се држи и носи без оружен лист.

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да се употребува на јавни места или на места на кои може со неговата употреба да се загрози безбедноста на луѓето.

На деца не им е дозволено да го носат и употребуваат оружјето од ставот 1 на овој член.

Малолетници можат да го носат оружјето од ставот 1 на овој член само ако имаат потврда од спортска организација или од центар за предвојничка обука дека се обучени во ракување со оружје.

Член 11

Лицето на кое му е издадено одобрение за набавување на оружје е должно во рок од 8 дена од денот на извршената набавка на оружјето, за тоа да го известат општинскиот орган на внатрешните работи заради регистрација на оружјето и издавање на оружен лист.

Член 12

Одобрение за набавување на оружје нема да му се издаде:

- 1) на малолетно лице;
- 2) на лице што е душевно заболено или е заостанато во душевниот развој;
- 3) на лице што е осудено за кривично дело или казнето за прекршок против јавниот ред и мир, кои го прават неподобно за држење и носење на оружје или укажуваат на можност за злоупотреба на оружјето, или за време додека против тоа лице се води кривична или административно-казнена постапка за такво кривично дело или прекршок.

Општинскиот орган на внатрешните работи може да одбие да му издаде одобрение за набавување пушки со олучени цевки, пиштоли и револвери на лице за кое смета дека е неподобно за држење и носење на ова оружје или дека може да го злоупотреби.

Ако во случајот од ставот 2 на овој член општинскиот орган на внатрешните работи го одбие издавањето на одобрението за набавување на оружје, во решението мора да ги наведе причините од кои се раководел при донесувањето на таквата одлука.

Член 13

Оружен лист нема да се издаде ако по издавањето на одобрение за набавување на оружје настапи некој од случаите од членот 12 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон.

Член 14

Сопственикот на оружје е должен да се грижи да му биде оружјето во исправна состојба, оружјето и муницијата грижливо да ги чува, со оружјето внимателно да ракува, да не го употребува на јавни места или на места на кои со употребата на оружјето може да се загрози безбедноста на луѓето, и особено да внимава да не дојдат оружјето и муницијата во рацете на малолетно лице.

Забрането е на друго лице да му се даваат на послуга пиштоли и револвери.

Повечко и спортско оружје може да му се даде на послуга само на лице кое има оружен лист издаден за видот на оружјето што се дава на послуга.

Член 15

Одредбите од овој закон во поглед на набавувањето, држењето и носењето на оружје и муниција се однесуваат и на странски државјани и на лица без државјанство (во понатамошниот текст: странците) кои постојано живеат во Југославија или имаат одобрение за престој подолг од шест месеци.

Член 16

Државните органи, работните и други организации можат да набавуваат и да држат оружје и муниција само врз основа на одобрение од општинскиот орган на внатрешните работи.

Одобрението за набавување и држење на војнички пушки и пиштоли и на боева муниција за овие пушки и пиштоли може да им се издаде само на државни органи и на работни и на други организации што имаат организирана служба за обезбедување на општествениот имот кој им е даден на користење и на стрелачки организации.

На стрелачки организации може да им се издаде и одобрение за набавување и држење на спортско оружје и муниција за ова оружје.

Член 17

Државните органи, работните и други организации што држат оружје и муниција врз основа на членот 16 од овој закон можат да им го доверат носењето на тоа оружје и муниција само на лицата што се определени непосредно да ги вршат работите на службата за обезбедување на општествениот имот, а се обучени во ракување со оружје и ги исполнуваат условите за држење и носење на оружје утврдени со овој закон.

Овие лица можат да го носат оружјето и муницијата што им се доверени само за време на вршењето на службата и не смеат ова оружје и муниција да ги изнесуваат надвор од објектот или подрачјето што се обезбедува или чува.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член, чуварите на посеви и шуми и чуварите на лов и риболов што не живеат на подрачјето што го чуваат можат да го изнесуваат оружјето и надвор од тоа подрачје и да го носат до своето место на живеење.

Член 18

Стрелачките организации можат да им даваат на улотреба оружје и муниција само на своите членови, и тоа за времето додека вршат вежби на гаѓање на стрелиште или на друг терен определен за вршење вежби на гаѓање.

Ако магацинот за оружје на стрелачката организација не се наоѓа на стрелиштето, членовите на стрелачката организација мораат за носење на оружјето до стрелиштето или до друг терен определен за вршење вежби на гаѓање да имаат потврда од стрелачката организација за вршењето на вежбите на гаѓање. Оваа потврда важи само за денот кога се врши вежбата на гаѓање.

III. ОДЗЕМАЊЕ НА ОРУЖЈЕ**Член 19**

Оружјето и муницијата, како и оружниот лист ќе се одземат ако настапи некој од случаите од членот 12 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон.

Во случаите во членот 12 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон може да се одземе и трофејно оружје.

Огненото оружје, муницијата и оружниот лист можат да се одземат и кога ќе настапи некој од случаите од членот 12 став 2 на овој закон, или ако го бара тоа општествено-политичка организација, друга општествена организација или собир на избирачи.

Член 20

Одземањето на оружје и муниција го врши општинскиот орган на внатрешните работи.

За одземеното оружје и муниција се издава потврда.

Општинскиот орган на внатрешните работи е должен до правносилноста на решението за одземањето на оружјето и муницијата грижливо да го чува одземеното оружје и муниција.

По правносилноста на решението за одземање на оружје и муниција општинскиот орган на внатрешните работи ќе го повика сопственикот на оружјето во рок од два месеца да најде купувач за одземеното оружје и муниција. Ако сопственикот во овој рок не најде купувач, општинскиот орган на внатрешните работи ќе го изложи одземеното оружје и муниција на продажба по пат на јавно наддавање.

На сопственикот на оружјето и муницијата му припаѓа највисоката цена постигната на јавното наддавање намалена за износот на трошоците настанати во врска со организирањето и одржувањето на јавното наддавање.

IV. ПРОМЕТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА**1. Внатрешен промет****Член 21**

Со промет на оружје и муниција на мало можат да се занимаваат работните организации што се регистрирани како работни организации кои се занимаваат со промет на оружје и муниција или кај кои прометот на оружје и муниција е регистриран како една од дејностите со која се занимаваат тие.

Работните организации од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум дена од денот на регистрацијата да го известат надлежниот општински орган на внатрешните работи дека се регистрирани како работни организации за промет на оружје и муниција.

Член 22

Работните организации од членот 21 на овој закон можат да им продаваат оружје и муниција само на органи, организации и граѓани што имаат одобрение за набавување на оружје и муниција.

Работните организации од ставот 1 на овој член можат на лицата што имаат оружен лист да им продаваат муниција врз основа на оружениот лист и тоа само за оружјето за кое е издаден оружениот лист.

Член 23

Работните организации од членот 21 на овој закон се должни да водат евиденција за набавеното и продаденото оружје и муниција.

Евиденцијата за прометот на оружје и муниција се води во книгите на евиденцијата според видовите на оружјето и муницијата.

Член 24

Работните организации што се занимаваат со промет на оружје и муниција, како и државните органи, работните и други организации што држат оружје и муниција врз основа на членот 16 од овој закон се должни оружјето и муницијата да ги држат и чуваат на определеното место, така што до нив да не можат да дојдат неовластени лица.

Член 25

Поблиски прописи за сместувањето и чувањето на оружје, за водењето на евиденција за прометот на оружје и муниција, како и за обрасците на книгите за водење на таа евиденција, донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

2. Промет преку државната граница

Член 26

Југословенските државјани што внесуваат во Југославија оружје и муниција се должни при преминувањето на државната граница да му го пријават ова оружје и муниција на поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница, како и за ова оружје и муниција во рок од 15 дена од денот на преминувањето на границата да го известат општинскиот орган на внатрешните работи на чие подрачје имаат живеалиште и да бараат издавање на оружен лист за тоа оружје.

За внесување во Југославија пиштоли, револвери и ловечки пушки со олучени цевки е потребно претходно одобрение од општинскиот орган на внатрешните работи.

Поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница ќе го одземе привремено оружјето од ставот 2 на овој член за кое не е издадено одобрение и ќе му го достави на надлежниот општински орган на внатрешните работи на трошок на сопственикот. Сопственикот на оружјето може од овој орган во рокот од ставот 1 на овој член да побара издавање на оружен лист за оружјето што му е привремено одземено.

Член 27

Југословенските државјани што имаат оружен лист можат да го изнесуваат од Југославија оружјето на кое имаат оружен лист и муницијата за тоа оружје.

Југословенските државјани што постојано живеат во странство, како и оние што се иселуваат од Југославија а немаат оружен лист, можат да набавуваат и изнесуваат оружје и муниција само со одобрение од општинскиот орган на внатрешните работи.

Член 28

Странци што постојано живеат во Југославија или имаат дозвола за престој во Југославија за време подолго од 6 месеци можат во Југославија да внесуваат оружје и муниција под условите од членот 26 на овој закон.

Странци што поминуваат низ Југославија можат да внесуваат и да носат оружје и муниција ако имаат одобрение издадено од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво или одобрение што при преминот на државната граница им го издало поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Странци што привремено престојуваат во Југославија, или кои само минуваат низ Југославија, или кои биле постојано настанети во Југославија та ја напуштаат Југославија, можат со цел за изнесување од Југославија да набавуваат оружје и муниција само врз основа на одобрение од општинскиот орган на внатрешните работи.

Член 29

Членови на странски воени и други слични делегации што доаѓаат и привремено престојуваат во Југославија, а според прописите на својата служба носат огнено оружје или тоа оружје сочинува составен дел на нивната униформа, можат да внесуваат и за времето на својот престој во Југославија да држат и носат огнено оружје без одобрение и без оружен лист.

Член 30

Странски ловци што доаѓаат на лов во Југославија се должни при преминување на државната граница своето ловечко оружје и муниција да му ги

пријават на поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница ќе им издаде на странските ловци што доаѓаат во лов во Југославија одобрение за држење и носење на ловечко оружје за време на ловот во Југославија, ако ловечкото оружје и муниција што ги носат не се запишани во пасошот.

Член 31

Членовите на стрелачките организации кои групно или поединечно патуваат во странство заради учествување на стрелачки натпревари или заради подготовки за овие натпревари, можат по одобрение од општинскиот орган на внатрешните работи да ги пренесуваат преку државната граница оружјето и муницијата што им служат за тие цели.

На членовите на странски стрелачки организации што доаѓаат на стрелачки натпревари или на подготовки за овие натпревари во Југославија се применуваат одредбите од членот 30 на овој закон.

Член 32

Домашните и странските стопански организации можат да вршат транспорт на оружје или муниција преку државната граница односно преку територијата на Југославија (транзит) само врз основа на одобрението што го издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, по претходно прибавено мислење од Државниот секретаријат за народна одбрана и Државниот секретаријат за надворешни работи.

Одредбите од ставот 1 на овој член не се однесуваат на транспортот на оружје и муниција што го врши Југословенската народна армија.

Член 33

Ловечкото и спортското оружје и муницијата за ова оружје што ќе ги запленаат царинските органи, ќе им ги продаваат овие органи по пат на јавно наддавање на работните организации што се занимаваат со промет на оружје и муниција на мало и на лицата што имаат одобрение за набавување на оружје.

Другото запленило оружје и муниција царинските органи ќе му го предаваат на надлежното поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница која му ги доставува на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ќе го користи ова оружје и муниција за наоружување на службениците на органите на внатрешните работи, или ќе ѝ ги предаде на Југословенската народна армија.

Член 34

При пренесувањето или транспортот на оружје или муниција преку државната граница со овој закон не се навлегува во царинските прописи.

V. ПОПРАВАЊЕ И ПРЕПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Член 35

Со поправање и преправање на оружје можат да се занимаваат работните организации и занаетчиските дуќани регистрирани како работни организации односно занаетчиските дуќани што се занимаваат со поправање и преправање на оружје или поправањето и преправањето на оружје се регистрирани како една од дејностите со која се занимаваат тие.

Работните организации и занаетчиските дуќани од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум дена од денот на регистрацијата да го известат надлежниот општински орган на внатрешните работи дека се регистрирани како работни организации односно занаетчиски дуќани за поправање и преправање на оружје.

Член 36

Работните организации и занаетчиските дуќани што се занимаваат со поправање и преправање на

оружје можат да примат заради поправање или преправање само оружје за кое е издаден оружен лист.

Член 37

Работните организации и занаетчиските дуќани што се занимаваат со поправање и преправање на оружје се должни да водат евиденција за поправеното и преправеното оружје.

Поблиски прописи за начинот на водење на евиденцијата за поправеното и преправеното оружје и за обрасците на книгите за водење на оваа евиденција донесува сојузниот секретар за внатрешни работи

VI. НАДЗОР

Член 38

Општинскиот орган на внатрешните работи врши непосреден надзор над прометот и носењето на оружје и муниција, над чувањето и сместувањето на оружјето и муницијата од страна на работните организации што се занимаваат со промет на оружје и муниција, стрелачките организации и работните организации и занаетчиските дуќани што се занимаваат со поправување на оружје, како и надзор над водењето на пропишаните евиденции за прометот на оружје и муниција и за поправеното и преправеното оружје, ако со овој закон не е определено поинаку.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што без одобрение од надлежниот орган ќе набави оружје или муниција, кога е за набавување на тоа оружје и муниција потребно одобрение (чл. 5 и 15);
- 2) тој што држи или носи оружје без оружен лист, кога е за држење и носење на тоа оружје потребен оружен лист (член 7);
- 3) тој што без одобрение од надлежниот орган држи трофејно оружје, или го носи или употребува, или за ова оружје набавува и држи муниција (член 8);
- 4) тој што употребува старо оружје како оружје или набавува, приготвува или држи муниција за ова оружје (член 9);
- 5) тој што ќе му даде на дете да носи и употребува оружје од членот 10 на овој закон;
- 6) тој што го употребува оружјето од членот 10 на овој закон на јавни места или на места на кои со неговата употреба може да се загрози безбедноста на луѓето;
- 7) малолетник што го носи оружјето од членот 10 на овој закон без потврда од спортска организација или центар за предвојничка обука;
- 8) тој што не ќе го извести или не ќе го извести во пропишаниот рок надлежниот орган за извршената набавка на оружје (член 11);
- 9) тој што ќе постапи противно на одредбата од членот 14 став 1 на овој закон;
- 10) тој што го носи оружјето и муницијата што му се доверени во време кога не ја врши службата или го изнесе ова оружје и муниција надвор од подрачјето или објектот што се обезбедува или се чува (член 17);
- 11) член на стрелачка организација кој носи оружје надвор од стрелиштето или од друг терен определен за вршење вежби на гаѓање без потврда од стрелачката организација за вршењето на вежбите на гаѓање (член 18);
- 12) тој што при преминување на државната граница не му ги пријави на поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница оружјето и муницијата што ги пренесува преку граница (чл. 26 и 30);
- 13) тој што не ќе го извести или не ќе го извести во пропишаниот рок надлежниот орган за оружјето и муницијата што се внесени од странство во Југославија (член 26).

За прекршоците од ставот 1 точ. 1, 2, 3, 4, 8, 11 и 12 од овој член може покрај предвидената парич-

на казна да се изрече и заштитната мерка одземање на оружјето и муницијата.

Член 40

Со парична казна до 20.000 динари или со казната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што ќе набави, држи или носи огнено оружје со направа за придушување на звукот, направа за придушување на звукот или распрснувачко, гасно или ладно оружје (член 6);
 - 2) тој што другему ќе даде пиштол или револвер на послуга, или тој што ќе му даде на послуга ловечко и спортско оружје на лице што нема оружен лист (член 14 ст. 2 и 3);
 - 3) тој што без одобрение од надлежниот орган изнесува од Југославија оружје и муниција, кога е за изнесување на тоа оружје и муниција потребно одобрение (чл. 27 и 31).
- За прекршоците од ставот 1 точ. 1 и 2 на овој член може покрај предвидената парична казна или казната затвор да се изрече и заштитната мерка одземање на оружјето и муницијата.

Член 41

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок:

- 1) работна или друга организација што ќе набави или држи оружје и муниција без одобрение од надлежниот орган (член 16);
 - 2) работна или друга организација што ќе набави или држи војнички пушки или пиштоли и боева муниција за овие пушки или пиштоли противно на одредбата од членот 16 на овој закон;
 - 3) работна или друга организација што не го држи или не го чува оружјето и муницијата на пропишаниот начин (член 24);
 - 4) работна или друга организација што ќе му довери носење и употреба на оружје и муниција на лице што не е определено непосредно да ги врши работите на службата за обезбедување на општествениот имот што е даден на користење (член 17);
 - 5) стрелачка организација што ќе му даде на употреба оружје и муниција на лице што не е нејзин член, или му даде оружје и муниција на свој член спротивно на одредбите од членот 18 на овој закон;
 - 6) работна организација што се занимава со промет на оружје и муниција на мало ако за тоа во определен рок не го извести надлежниот орган (член 21);
 - 7) работна организација што се занимава со промет на оружје и муниција на мало ако продаде оружје и муниција противно на одредбите од членот 22 на овој закон;
 - 8) работна организација што се занимава со промет на оружје и муниција на мало ако не води евиденција за набавеното и продаденото оружје и муниција, или не ја води уредно, или не ја води во книгите на евиденцијата според видовите на оружјето и муницијата (член 23);
 - 9) стопанска организација која без одобрение од надлежниот орган врши транспорт на оружје или муниција преку државна граница односно транзит на оружје или муниција преку територијата на Југославија (член 32);
 - 10) работна организација или занаетчиски дуќан кој се занимава со поправање или преправање на оружје ако во рокот определен во членот 35 на овој закон не го извести надлежниот орган;
 - 11) работна организација или занаетчиски дуќан ако прими на поправање или преправање оружје за кое не е издаден оружен лист (член 36);
 - 12) работна организација и занаетчиски дуќани што се занимаваат со поправање и преправање на оружје ако не водат евиденција за поправеното и преправеното оружје, или не ја водат уредно, или не ја водат во пропишаните книги (член 37).
- За прекршоците од ставот 1 точ. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 од овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во работната или друга организација и занаетчискиот дуќан.

За прекршоците од ставот 1 точ. 1, 2, 6 и 9 од овој член може покрај предвидената парична казна да се изрече и заштитната мерка одземање на оружјето и муницијата.

За прекршоците од ставот 1 точ. 7, 8, 11 и 12 од овој член може да се изрече и заштитната мерка одземање на одобрието за промет на оружје и муниција односно одобрието за поправање и преправање на оружје, за време до пет години.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Постојните исправи за давање на одобрение за набавка, држење и носење на оружје, за промет на оружје и муниција, за поправање и преправање на оружје, ќе се заменат со исправите предвидени со овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 43

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од сите прописи што се во спротивност со овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

536.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за измени и дополненија на Законот за електростопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 15 септември 1964 година.

П.Р. бр. 82
17 септември 1964 година
Белград

Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина.
Едвард Кардељ, с. р

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за измени и дополненија на Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63) членот 16 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

537.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 15 септември 1964 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, на Југословенската инвестициона банка ќе се доделува износот од 8.000 милиони динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за кредитирање на Заедницата на југословенското електростопанство за покривање на кусоците настани во работењето на републичките електростопански заедници од 1 јануари до 31 јули 1964 година.

Југословенската инвестициона банка ќе ги одобри кредитите од точката 1 на оваа одлука со рок за враќање до 30 јуни 1965 година и со интерес по стопа од 1% годишно.

3. Средствата остварени со наплатата на кредитот даден според оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе ги одобри во корист на стопанските резерви на федерацијата.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 151
17 септември 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Потпретседател на Сојузниот собор,
Сергеј Крајгер, с. р.

538.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКО-ПУБЛИЦИСТИЧКИОТ ЗАВОД НА СЛУЖБИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Издавачко-публицистичкиот завод на службите на внатрешните работи, основан со Уредбата за Издавачко-публицистичкиот завод на службите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/62), се укинува.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за Издавачко-публицистичкиот завод на службите на внатрешните работи.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 140
15 септември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

539.

Врз основа на чл. 108, 138 и 142 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), во врска со членот 11 од Уредбата за прометот со огнено оружје, муниција и со експлозивни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/52) и со членот 2 од Законот за пренесување работите на цивилната заштита од надлежноста на органите на управата надлежни за внатрешните работи во надлежност на органите на управата надлежни за работите на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62) во согласност со сојузниот секретар за труд и со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО

Член 1

Во Прописите за заштитните мерки при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62) кои се составен дел од Правилникот за прописите за заштитните мерки при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/62) во членот 1 зборовите: „Законот о рударству („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 28/59)“ се заменуваат со зборовите: „Основниот закон о рударству („Службени лист на СФРЈ“, бр. 23/64)“.

Член 2

Во членот 20 став 4 зборовите: „правилником о хигиенско-техничким заштитним мерама при раду“ се заменуваат со зборовите: „правилником о заштити при раду“, а зборовите: „(члан 108, став 1. и члан 112. Законот о рударству)“ се заменуваат со зборовите: „(члан 91, став 1. и члан 95. Основниот закон о рударству)“.

Член 3

Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи:
„За минирање у рударству могу се употребљавати само оне врсте експлозивних средства за које је надлежни орган из тачке 3. Наредбе о испитувању експлозивних материја које се користе у рударству („Службени лист на ФНРЈ“, бр. 47/62) издао одобрење да се смеју пустити у промет.“

Член 4

Во членот 32 зборовите: „ако су атестирани или одобрени од рударског инспектората“ се заменуваат со зборовите: „за чије стављање у промет је издао одобрење у смислу тачке 3. Наредбе о испитувању експлозивних материја које се користе у рударству“.

Член 5

Во членот 52 став 1 зборовите: „рударски инспекторат у споразуму са републичким органом надлежним за унутрашње послове“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада у споразуму са републичким органом надлежним за унутрашње послове и органом рударске инспекције“.

Член 6

Во членот 54 став 1 зборовите: „рударски инспекторат у споразуму са надлежним органом унутрашњих послова“ се заменуваат со зборовите: „орган који је издао одобрење за експлоатацију у споразуму са надлежним органом унутрашњих послова и органом инспекције рада“.

Во ставот 2 по зборовите: „унутрашњих послова“ се додаваат зборовите: „и органом инспекције рада“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Изграђени јамски магацин може се употребити тек пошто се прибави одобрење за употребу, ко-

је издаје рударски инспекторат по прибављању мишљења органа инспекције рада на основу извршног техничког прегледа изграђеног магацина. Технички преглед врши стручна комисија одређеног од рударског инспектората, у коју улазе и представници надлежног органа унутрашњих послова и органа инспекције рада.“

Член 7

Во членот 85 став 4 зборовите: „хигиенско-техничкој заштити“ се заменуваат со зборовите: „заштити на раду“.

Член 8

Членот 115 се брише.

Член 9

Во членот 131 став 1 зборот: „атестирани“ се брише.

Во ставот 2 зборот: „атестираним“ се брише.

Член 10

Во членот 26 став 2, членот 27 став 1, членот 31 став 2, членот 105 став 1 и членот 170 став 1 зборовите: „рударског инспектората“ се заменуваат со зборовите: „органа инспекције рада по прибављању мишљења органа рударских инспекција“.

Во членот 50 став 2 и членот 54 ст. 2 и 3 зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган рударске инспекције“ во соодветен падеж.

Во членот 140 и членот 151 став 2 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада, по прибављању мишљења органа рударске инспекције“.

Во другите одредби зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада“ во соодветен падеж.

Член 11

Во членот 166 став 1 зборовите: „са органима управе општинског народног одбора“ се заменуваат со зборовите: „са општинским органима управе“.

Член 12

По членот 188 се додава нова глава X со членот 189, кои гласат:

„X. Надзор од стране органа рударске инспекције рада

Член 189

Надзор над применом одредаба чл. 50, 54, до 60. и 77. ових прописа врше органи рударске инспекције.

Надзор над применом осталих одредаба ових прописа врше органи инспекције рада.“

Член 13

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 310/69

15 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

540.

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основањето и работата на Сојузот на пчеларските организации на Југославија, спо-

ред поднесеніот статут усвоен нз Основачкото собрание на Сојузот одржано на 22 март 1964 година во Белград.

Седиштето на Сојузот е во Белград, а дејноста на Сојузот се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Б-3 бр. 0230-10
31 август 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р

541.

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), на предлог од сојузниот јавен обвинител, сојузниот секретар за правосудство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Во Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околицките јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 10/62, 38/62, 2/63 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64, 8/64 и 11/64) во одделот I под „Б. Во Народна Република Хрватска“ точката I се менува и гласи:

„1. Окружното јавно обвинителство во Загреб за подрачјето на Окружниот суд во Загреб:

а) Околицкото јавно обвинителство I во Загреб за подрачјето на Општинскиот суд I во Загреб;

б) Околицкото јавно обвинителство II во Загреб за подрачјето на Општинскиот суд II во Загреб;

в) Околицкото јавно обвинителство III во Загреб за подрачјето на Општинскиот суд III во Загреб;

г) Околицкото јавно обвинителство IV во Загреб за подрачјето на општинските судови во Дуго Село, Јастребарско, Самобор, Велика Горица и Зелина;

д) Околицкото јавно обвинителство во Крапина за подрачјето на општинските судови во Крапина, Доња Стубица, Клањец, Преграда, Забок и Златар.“

Точката 2 се брише.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 015-4/64-03
9 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар за правосудство,
Арнолд Рајх, с. р.

542.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИНАТА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БЕЛГРАД

На 20 октомври 1964 година ќе се пушти во продажба пригодна поштенска марка од 25 динари по повод 20-годишнината на ослободувањето на Белград.

Сликата на марката ја прикажува скулптурата „Победник“, дело на скулпторот Иван Мештровиќ, во синикавоцрвена, црвеникавовиолетовоокереста и златна боја.

На долниот дел од марката е напечатен натписот: „Југославија“, а над сликата натписот: „20. X 1944. Београд. 20. X 1964.“ — сè со кирилица. Ознаката на вредноста е во горниот десен агол на марката, а грбот на град Белград е вкомпириран во левиот долен агол на марката.

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе важи до 19 октомври 1965 година.

Бр. 01-7438/1
10 септември 1964 година
Белград

Заедница на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

543.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО 1964 ГОДИНА

На 4 октомври 1964 година ќе се пушти во продажба пригодна поштенска марка од 25 динари по повод Детската недела во 1964 година.

Сликата на марката, изработена според еден детски цртеж, прикажува деца при играње, во четирибоен овсет печат.

На левиот раб од марката е напечатен натписот: „Југославија“ — со латиница, а на десниот раб од марката е напечатен натписот: „Дечја недела 1964“ — со кирилица. Ознаката на вредноста е во долниот десен агол од марката.

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми пошти, а за франкирање поштенски пратки ќе важи до 3 октомври 1965 година.

Бр. 01-9050/1
10 септември 1964 година
Белград

Заедница на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

544.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРИГОДНИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 1964 ГОДИНА

На пригодните поштенски марки пуштени во продажба во 1964 година кои важат шест месеци за франкирање на поштенски пратки, им се продолжува тој рок на една година.

Рокот на важењето за франкирање поштенски пратки од претходниот став им се продолжува на следните пригодни поштенски марки:

1) на пригодните поштенски марки со мотиви од југословенската фауна: од 25 динари (пеперуга дневно пауново око), 30 динари (пеперуга мртовечка мантија), 40 динари (пеперуга олеандров лилјак), 50 динари (аполонова пеперуга), 150 динари (пеперуга големо нокно пауново око), и 200 динари (пеперуга ластовичја опашка), пуштени во продажба врз основа на Решението за пуштање во продажба на шеста серија пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската фауна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), им се продолжува тој рок до 24 мај 1965 година;

2) на пригодната поштенска марка по повод стогодишнината на противпожарникарството во Југославија од 25 динари, пуштена во продажба врз основа на Решението за пуштање во продажба на пригодна поштенска марка по повод на прославата на стогодишнината на противпожарникарството во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/64), ѝ се продолжува тој рок до 13 јуни 1965 година;

3) на пригодните поштенски марки по повод одржувањето на XVIII олимпијада во Токио: од 25 динари (атлетика), 30 динари (борење), 40 динари (вешлање), 50 динари (кошарка), 150 динари (Фудбал) и 200 динари (ватерполо), пуштени во продажба врз основа на Решението за пуштање во продажба на пригодни поштенски марки по повод одржувањето на XVIII олимпијада во 1964 година во Токио („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/64), им се продолжува тој рок до 30 јуни 1965 година;

4) на пригодната поштенска марка по повод прославата на дваесетгодишнината од доаѓањето на Врховниот штаб на Народноослободителната војска на Југославија на Вис од 25 динари, пуштена во продажба врз основа на Решението за пуштање во продажба на пригодна поштенска марка по повод прославата на дваесетгодишнината од доаѓањето на Врховниот штаб на Народноослободителната војска на Југославија на Вис („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64), ѝ се продолжува тој рок до 26 јули 1965 година

Бр. 01-9114/1

8 септември 1964 година

Белград

Заедница на Југословенските пошти,
телеграфи и телефониГенерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

545.

Врз основа на членот 76 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/54 и 52/61) и членот 17 од Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот на утовар, истовар и претовар на добиток и месо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56 и 44/56), директорот на Сојузната управа за работите на ветеринарството прописува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР ПРИ ПРЕВОЗОТ СО СРЕДСТВАТА НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ НА ПРАТКИ НА ДОБИТОК, СУРОВИНИ ОД ДОБИТОК ПРОИЗВОДИ И ОТПАДОЦИ, КАКО И ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ

1. Во Упатството за спроведување на контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средствата на јавниот сообраќај на пратки на добиток, суровини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) во образецот Vs-40/18 (Уверење о пореклу и здрављу) точката 2 се менува и гласи:

„2. Животиње за клање намењене извозу у Велику Британију биле су заклане исклучиво у дане кад су све животиње (уклучујући ту и овце и свиње) на клиници испуњавале услове из тач. 3. и 4. а све свиње на клиници испуњавале су и услове из тачке 7. под б) и ц).“

Во истиот образец точката 7 се менува и гласи:

„7 (а) Осим тога, свињско месо које се извози у Велику Британију потиче само од свиња са имања која се налазе под сталним ветеринарским надзором. Ове свиње су прегледане и утврђено је да нису биле заражене свињском кугом пре него што су допремљене на клиницу.“

(б) Свиње су пре и после клања прегледале ветеринари чије је постављење потврдила Влада Југославије, који су за нѝх издали уверење да нису заражене свињском кугом.

(ц) Свиње не воде порекло из стаја на које се примењују ограничења у вези са свињском кугом, или са неког имања које се налази у непосредној близини стаја заражених свињском кугом.

(д) Кад је свињска куга утврђена на клиници у којој су свиње биле заклане, заражена(е) свиња(е) и оне које су биле у додиру са њом (њима) коришћене су у друге сврхе, а не за извоз у Велику Британију, а просторије су биле прописно дезинфиковане пре него што се поново приступило клању за Велику Британију.“

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-89/64

11 септември 1964 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
работите на
ветеринарството,
др Сава Михајловиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ, ЖАБИТЕ, ЖЕЛКИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПЕРАБОТКИ

Во членот 15 став 1 наместо зборовите: »(Glurea sprattus)« треба да стојат: »(Clupea sprattus)«.

Во членот 22 став 1 точка 7 наместо зборот: „количината“ треба да стои: „количината на слуз“.

Во членот 68 став 2 наместо зборовите: „од 15 кг“ треба да стои: „до 15 кг“.

Од Сојузниот секретаријат за трговија, Белград, 10 септември 1964 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за дополнење на Наредбата за примена на Одлуката за формирање на цените и за уплатување на разликите во цените за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64) се поткраднале долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 6а во седмиот ред наместо зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Од Сојузниот секретаријат за трговија, 18 септември 1964 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за спроведување на пописот и проценката на определените основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ

Во Сводниот образец за попис и проценка на определени основни средства (ПОС-2, кој е составен дел од ова упатство, во редниот број 30 наместо броевите: „(31 до 33+39+45)“ треба да стои: „(31 до 33+39+45+46)“.

По редниот број 45 треба да се додаде по погрешка изоставениот реден број 46, кој гласи: „46 127-6 Темелни каменомети (камени насипи) (127-61 и 127-62)“.

Постојните редни броеви од 46 до 57 треба да се зголемат за еден, т.е. да се заменат со соодветните редни броеви од 47 до 58.

Во новиот реден број 47 наместо броевите: „(47 до 51)“ треба да стои: „(48 до 52)“.

Во новиот реден број 52 наместо броевите: „(52 до 57)“ треба да стои: „(53 до 58)“.

Од Комисијата за спроведување на пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети, Белград, 18 септември 1964 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
534. Указ за прогласување на Законот за југословенското државјанство — — —	733
Закон за југословенското државјанство —	733
535. Указ за прогласување на Законот за набавување, држење и носење на оружје —	735
Закон за набавување, држење и носење на оружје — — — — —	735
536. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за измени и дополненија на Законот за електростопанските организации — — — — —	740
Закон за измена на Законот за измени и дополненија на Законот за електростопанските организации — — — — —	740
537. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на Федерацијата — —	740
538. Уредба за укинување на Издавачко-публицистичкиот завод на службите на внатрешните работи — — — — —	740
539. Правилник за измени и дополненија на Прописите за заштитните мерки при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството — — — — —	741
540. Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на пчеларските организации на Југославија — — — — —	741
541. Решение за измена на Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околиците јавни обвинителства — —	742
542. Решение за пуштање во продажба на пригодна поштенска марка по повод 20-годишнината на ослободувањето на Белград — — — — —	742
543. Решение за пуштање во продажба на пригодна поштенска марка по повод Детската недела во 1964 година — — —	742
544. Решение за продолжување на рокот на важењето на пригодните поштенски марки издадени во 1964 година — — — —	743
545. Упатство за измена на Упатството за спроведување на контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средствата на јавниот сообраќај на пратки на добиток, суровини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот — — — — —	743
Исправка на Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки — — — — —	744
Исправка на Наредбата за дополнење на Наредбата за примена на Одлуката за формирање на цените и за уплатување на разликите во цените за определени производи — — — — —	744
Исправка на Упатството за спроведување на пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети — — — — —	744